

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 29.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

За култура , културни активности , културни и други манифестации на општина Новаци

за 2022

I.ВОВЕД

Со донесување на системските закони кои се однесуваат на локалната самоуправа , за во контекст на процесот на децентрализација , општините добиваат и надлежност која се однесува на задоволување на културните права и потреби на граѓаните.Општинските културни активности и активностите на локалните културни установи и здруженија на граѓани во непосреден контакт со граѓаните многу попрецизно ќе ги откријат нивните културни потреби и формите за нивно задоволување , со што ќе го направат културниот живот во Општината побогат, поразновиден , подинамичен и поквалитетен.

II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основни цели на Програмата на Општина Новаци од областа на културата:

1.Доближување на културата до сите граѓани .

-Преку оваа цел треба да им се овозможи на сите граѓани на Општина Новаци рамноправно да учествуваат како творци и како корисници , во културата и во културните случувања.

2.Поттикнување на современото творештво , со посебен фокус на културните потреби на младите.

-Земајќи ја во предвид перспективата на културниот развој , особен фокус ќе биде ставен на обезбедувањето материјални претпоставки за творештво и задоволувањето на културните потреби на младите.Ќе се поддржуваат и ќе се охрабруваат истражувањата и потребата по нови изразни средства, ќе се поддржуваат екпериментите и користењето нови медиуми на естетска експресија , како и проектите и установите што се занимаваат со

продукција и ширење на културни содржини и вредности за младата популација.

3.Обезбедување на активен однос на Општина Новаци кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата.

4.Зачувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Новаци .

5.Зачувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Новаци.

6.Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

III.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Новаци во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување , поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа :

1.Зачувување на континуитетот на одржување на традиционалните културно-уметнички манифестации.

2.Реализирање на манифестации , програми и проекти кои и даваат посебно посебно обележје на Општина Новаци .

3.Создавање на услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија и странство во Општина Новаци .

4.Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа со збратимените градови на Општина Новаци .

5.Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ , СОВРЕМЕНО ТВОРЕШТВО И ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

-во текот на 2022 година ќе се организираат следните програмски настани:

МАНИФЕСТАЦИИ

| | |
|---|--|
| Културно –забавно Лето Новаци 2022 со предлог програмски активности согласно Јавниот повик и конкурсот на Министерството за култура на Р.Македонија. | |
| -Концерти на класична музика | |
| -Фолк-концерти со познати естрадни уметници | |
| -Концерти со етно групи | |
| -Концерти на фолклорни друштва од странство и домашни | |
| -Професионални Театарски претстави | |
| -Изложби на ликовни уметници од Македонија и странство како и на млади автори | |
| -Стенд ап комедија | |
| -Креативни работилници | |
| -Етно концерт во с.Градешница | |
| -Музички танцов хепенинг | |
| -Детски музички фестивал | |
| -Фестивал –Избор на Летен Фолк Хит на Македонија | |

ДРУГИ АКТИВНОСТИ

| | |
|---|--|
| -Годишен концерт на КУД НОВАЦИ од Новаци - Фестивал на традиционална храна-вкусот на традицијата општина Новаци 2022 –организатор здружение на жени пензионери пд Новаци -Силата на Бабата | |
| -Учество на КУД НОВАЦИ од Новаци на концерти во Р.Македонија и на меѓународни фестивали и концерти. | |
| -Опрема за потребите на КУД НОВАЦИ од Новаци | |

ФИЛМ И МУЛТИМЕДИЈА

| | |
|---|--|
| -Снимање и промоција на документарен филм и репортажа за Општина Новаци | |
| -Работилници за фотографија и видео | |
| -Организирање на изложби на фотографии на отворен простор | |
| - | |

ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕШТВО

| | |
|--|--|
| -Конкурс за раскази и литературни творби –издавање на збирка поезија и проза од млади автори од Општина Новаци | |
| -Пелагониски културно-научни средби Новаци 2022 | |
| -Поетска манифестација | |

ТЕАТАР

| |
|---|
| -Професионални театарски претстави за деца и млади |
| -Аматерски театарски претстави за деца и млади |
| -Театарски работилници под менторство на професионален актер |

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ И АКТИВНОСТИ

| |
|---|
| -Ден на Општина Новаци –сценско музичка програма и други активности |
| -Фестивал на книгата 23 април |
| -Меѓународни денови на Општина Новаци -делегации од сите збратимени општини со пригодна музичко-сценска програма каде ќе бидат претставени културните традиции на земјите –гости . |
| -Следење на важни датуми со можност за пригодно одбележување на светските денови |
| -Ден на Европа 9 мај |
| -Светска недела на детето |
| -Новогодишна детска претстава |
| -Новогодишен хуманитарен караван |
| -Велигденски хуманитарен караван |
| -Музички танцов хепенинг со пригодна програма за почеток или крај на учебната година |
| -Фитнес програмски активности |
| -Учество на домашни и меѓународни фестивали |
| -Еколошки работилници и акции за неформална едукација на младите |
| -Соработка со сите видови на уметници , здруженија од областа на културата , установи , како и негување на фолклорот, занаетчиството и слични културни вредности. |
| |

ПОДОБРУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА ВО РЕГИОНОТ НА МАРИОВО –ОПШТИНА НОВАЦИ

- Едукативна еко екскурзија-Мариово чисто**
- Инфо тура за туристички агенции и тур оператори од Македонија**
- Мариово -фото сафари**
- Астроучилница –кампување во Мариово со астроучилница за деца и возрасни**
- Велосипедска екскурзија -Допро Поле**
- Едукативен камп за деца од основните училишта во Мариово**

ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ

- 1. ЦИП ТУРНЕЈА МАРИОВО**
- 2. ЦРКОВНИ МАНИФЕСТАЦИИ**
- 3. ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ**

ДРУГО

- ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА (озвучување , осветлување, бина , рампа , писта)**
- МАРКЕТИНГ И КООРДИНАЦИЈА**
- ВОДИТЕЛИ**
- ВОЛОНТЕРСКА ПОДДРШКА**

IV. ИНСТИТУЦИЈАЛНА И ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА КУЛТУРНИ , ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ И СОВРЕМЕНО ТВОРЕШТВО

За реализација на програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Новаци , државни институции , спонзорства и донации.

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци од следните ставки

1.Културни манифестации и творештво

- * 50. 000 денари договорни услуги**
- * 70. 000 денари оперативни расходи**
- * 100 000 денари печатење , копирање**

2.Трансфери до здруженија на граѓани и фондации -1.200. 000 денари

Здруженија на граѓани , невладини организации , верски заедници , физички лица треба да достават барање и програма за да можат да ги користат средствата од Буџетот на Општина Новаци .

Разгледувањето на барањата од здруженија на граѓани , невладини организации , верски заедници , физички лица ќе го врши Градоначалникот на општина Новаци за средства до 10.000 денари , а за средства над 10.000 денари барањата ќе ги разгледува Советот на Општина Новаци .

По завршувањето на проектите секој реализатор е ДОЛЖЕН до Советот на Општина Новаци да достави ИЗВЕШТАЈ (финансиски и оперативен) за реализација на одобрените средства.

Програмата влегува во сила со денот на објавување во “ Службен гласник на општина Новаци ”.

Совет на Општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска